



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6^т кат), 1000 Скопје
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 www.kzk.gov.mk e-mail: kzk@kzk.gov.mk



Уп. бр. 08-14

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од друштвото БИМАЛ Инвест д.о.о. (BIMAL Invest d.o.o.) со регистрирано седиште на ул.Милентије Поповиќ 5В, Београд – Нови Београд, Р.Србија преку адвокат Валентин Пепељугоски од Адвокатско друштво Пепељугоски од Скопје, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата со која БИМАЛ Инвест д.о.о. (BIMAL Invest d.o.o.) со регистрирано седиште на ул.Милентије Поповиќ 5В, Београд – Нови Београд, Р.Србија, ќе стекне контрола над НОВО СУНЦЕ ДОО, Сомбор (NOVO SUNCE DOO, Sombor) со регистрирано седиште на Степарски пут бб Сомбор, Република Србија преку купопродажба на удели, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

До Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисијата) на ден 30.01.2019 година, а дополнето на ден 14.02.2019 година согласно одредбите од член 15 став (1) од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот), БИМАЛ Инвест д.о.о. (BIMAL Invest d.o.o.) со регистрирано седиште на ул.Милентије Поповиќ 5В, Београд – Нови Београд, Р.Србија, ќе стекне контрола над НОВО СУНЦЕ ДОО, Сомбор (NOVO SUNCE DOO, Sombor) со регистрирано седиште на Степарски пут бб Сомбор, Република Србија преку купопродажба на удели. Предметната трансакција претставува концентрација во смисла на член 12 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација, прилозите кон истото и дополнувањето го утврди следното:

Основни деловни активности на засегнатите претпријатија:



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6^т кат), 1000 Скопје
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 www.kzk.gov.mk e-mail: kzk@kzk.gov.mk



1. БИМАЛ Инвест д.о.о. од Белград, Република Србија е трговско друштво кое е основано и работи согласно законите на Република Србија. Деловна активност на друштвото- консултантски активности во врска со работата и други видови управување.

БИМАЛ Инвест д.о.о. е членка на БИМАЛ Групација. Членките на БИМАЛ Групацијата се присутни на пазарот преку трговија со стоки како што се: сончогулево масло, протеинска сачма и складирање на истите. Дополнително, БИМАЛ Групацијата се занимава и со трговија на шеќер и глукозно-фруктозен сируп, исто како и логистички услуги за организација на транспорт. Споредна дејност на БИМАЛ Групацијата е трговија со пченица, пченка и други стоки. БИМАЛ групацијата нема поврзани претпријатија во Република Македонија, но остварува приходи.

2. НОВО СУНЦЕ ДОО од Сомбор, Република Србија е трговско друштво кое работи согласно законите на Република Србија. Деловна активност на друштвото-производство на масла и масти.

Имено, пред потпишување на Договорот за пренос/купопродажба на удели, во основниот капитал на НОВО СУНЦЕ ДОО треба да се внесат недвижности, подвижен имот и права на интелектуална сопственост кои се во сопственост на СУНЦЕ ДОО од Сомбор, Република Србија, а со кои НОВО СУНЦЕ ДОО ќе се стекне со право на сопственост над истите.

Со недвижниот, подвижниот имот и правата на интелектуална сопственост кои ќе бидат префрлени од страна на СУНЦЕ ДОО од Република Србија ќе бидат произведувани следните производи: сирово масло, рафинирано масло, протеинска сачма. Во иднина разумно може да се очекува и производство на маргарин.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) и 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка 6 б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Согласно член 53 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата, тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд на Република Македонија во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Д-р Владимир Наумовски